

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 23

Понеделник, 09.11. 2009 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### С о д р ж и н а

Совет на општина Струмица:

Р.б.

Стр. р.б

Стр.

320. Одлука за формирање на паралалки со помал број на ученици во средните општински училишта.....	2	328. Предлог - План на програмите за развој за 2010 година .....	11
321. Одлука за овластување органи за склучување посебен и поединечен колективен договор за јавните претпријатија и јавните установи чиј основач е Општина Струмица ..	3	329. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишната награда „Св. Петнаесет Тивериполски Свештеномаченици ....	12
323. Одлука за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица.....	3	330. Заклучок за утврдување на Нацрт – Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица ....	13
324. Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок број 33-2 во град Струмица ...	5	331. Заклучок за утврдување на Нацрт – Изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш .....	13
325. Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план на Блок број 38 во Струмица .....	5	332. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2009 година .....	14
326. Решение за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал ...	6	333. Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетотна општина Струмица за третиот квартал од 2009 година .....	14
327. Програма за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2009/2010 година во зимски услови .....	6	334. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2009 година.....	15

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните општински училишта

1. Се објавува Одлуката за формирање на паралалки со помал број на ученици во средните општински училишта, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6599/2  
09.11.2009 год.  
С т р у м и ц а

Градоначалник  
на општина Струмица  
Зоран Заев с.р.

### 320.

Врз основа на член 28 од Законот за изменување и дополнување на Законот за средно образование („Сл. весник на РМ“ број 67/04) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
**за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во средните општински училишта**

#### Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број ученици од 25 во средното општинско училиште „Никола Карев“ Струмица и тоа:

Паралелки	Образовен профил
II-3	Конфекционер
II-4	Машински техничар
II-7	Бравар
II-11	Електротехничар енергетичар
II-12	Електротехничар и монтер
II-13	Електротехничар по ГТЗ програма
II-14	Монтер за сува градба
III-2	Конфекциски техничар
III-4	Машински техничар
III-6	Бравар-инсталатер на водовод
III-7	Автомеханичар
III-1	Електротехничар енергетичар
IV-5	Автотехничар мехатроничар

#### Член 2

Се дава согласност за формирање паралалки со помал број ученици од 25 во Средното општинско училиште „Јане Сандански“ Струмица и тоа:

IV-3	Природно математичко подрачје:	Б-комбинација
IV-4	Општествено хуманитарно подрачје:	А-комбинација
IV-5	Општествено хуманитарно подрачје:	А-комбинација
III-1	Природно-математичко подрачје:	А-Комбинација

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6599/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Одлуката за овластување органи за склучување посебен и поединечен колективен договор за јавните претпријатија и јавните установи чиј основач е Општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за овластување органи за склучување посебен и поединечен колективен договор за јавните претпријатија и јавните установи чиј основач е Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6605/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 321.

Врз основа на член 218 став 1 и член 220 од Законот за работните односи („Сл. весник на РМ“ број 62/05) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

#### Одлука

за овластување органи за склучување посебен и поединечен колективен договор за јавните претпријатија и јавните установи чиј основач е Општина Струмица.

#### Член 1

Управните одбори на јавните претпријатија и јавните установи, како органи на управување се овластуваат за склучување посебен и поединечен колективен договор со репрезентативниот синдикат во јавните претпријатија и јавните установи чиј основач е Општина Струмица.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6605/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6607/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

### 322.

Врз основа на член 50 –а од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ“ бр.91/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр.5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

#### Одлука

за утврдување на потребата од изработка на локални урбанистички плански документации на подрачјето на општина Струмица

#### Член 1

Се утврдува потребата од изработување на урбанистичка планска документација на подрачјето на општина Струмица за уредување и користење на

просторот за следните катастарски и градежни парцели:

Р.б.	Катастарска/градежна парцела	Подносител на иницијатива	
1.	КП 7377/1 КО Струмица	ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ	самоинвестирање
2.	КП 2598 КО Струмица	Гошева Неда	самоинвестирање
3.	КП 4724 КО Струмица	Валмарски Маринчо	самоинвестирање
4.	КП 1865/1 КО Струмица	Аљоков Вангел	самоинвестирање
5.	КП 2801/2 и КП 2803 КО Струмица	ГТД СТЕМА;ДПГТ ФОРМА; Хаџи-Скерлева Васка; Аџи-Скерлева Иванка и Трајкова Елена	самоинвестирање
6.	КП 5291/1 КО Струмица	Мемедов Раман	самоинвестирање
7.	КП 405 КО Струмица	Томе Атанасов	самоинвестирање
8.	КП 4970/1 КО Струмица	Георгиев Наке	самоинвестирање
9.	КП 5999/1 КО Струмица	Иван Орцев	самоинвестирање
10.	КП 643 КО Струмица	Кирова Катерина	самоинвестирање

#### Член 2

Одлуката за изработка на локални урбанистички плански документаци на подрачјето на општина Струмица, претставува основа за изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација со која се врши уредување на просторот со определување на градежна парцела во и вон плански опфат, како и уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за градби утврдени со закон како градби од трета, четврта и петта категорија, а заради реализација на инвестициски проекти од значење на општината.

#### Член 3

По утврдувањето на потребите од изработување на урбанистичка планска документација за уредување и користење на просторот, истата треба да биде одобрена од Градоначалникот на општина Струмица.

#### Член 4

Средства за изработка на ЛУПД ќе се обезбедат со самоинвестирање

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6607/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок број 33-2 во град Струмица

1. Се објавува Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок број 33-2 во град Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6601/2  
09.11.2009 год.  
С т р у м и ц а

Градоначалник  
на општина Струмица  
Зоран Заев с.р.

.....

#### 324.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 24/08) и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица број

5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
**за донесување на Деталниот**  
**урбанистички план**  
**за Блок бр. 33-2 во гр.Струмица**

Член 1

Се донесува Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план за Блок бр. 33-2 во Струмица.

Член 2

Деталниот урбанистички план за Блок бр. 33-2 во Струмица е со површина од 0,97 ха и со граничен опфат помеѓу улиците: „Јосиф Јосифовски Свештарот“, „Сандо Масев“, „Невена Стојкова“ и „Прохор Пчински“.

Член 3

Деталниот урбанистички план за Блок бр. 33-2 во Струмица се состои од текстуален и графички дел, кои се составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Деталниот урбанистички план за Блок бр. 33-2 во Струмица се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6601/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**

за објавување на Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план на Блок број 38 во Струмица

1.Се објавува Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план на Блок број 38 во Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Бр. 08-6602/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**325.**

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 24/08) и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

**О д л у к а**  
**за донесување на Деталниот**  
**урбанистички план на Блок број 38 во**  
**Струмица**

Член 1

Се донесува Одлука за донесување на Деталниот урбанистички план на Блок број 38 во Струмица.

Член 2

Деталниот урбанистички план за Блок број 38 во Струмица е со површина од 27.4 ха.

Член 3

Деталниот урбанистички план за Блок број 38 во Струмица се состои од текстуален и графички дел, кои се составен дел на оваа Одлука.

Член 4

Деталниот урбанистички план за Блок број 38 во Струмица се заверува со потпис и печат на доносителот на планот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6602/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина

Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Решението за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал

1. Се објавува Решението за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Бр. 08-6600/2                      Градоначалник  
09.11.2009 год.                на општина Струмица  
С т р у м и ц а                      Зоран Заев с.р.

**326.**

Врз основа на член 20 и член 24 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

**Р е ш е н и е**  
за разрешување и избор на членови во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал

1. Се разрешуваат членовите во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, поради истек на мандатот:

- Александар Цицимов
- Јован Рендевски
- Ванчо Ристов
- Кирил Попетревски
- Кирил Парталов
- Невенка Манчева
- Марко Божинов.

2. Во Организациониот одбор на Струмичкиот крневал, се избираат:

- Верица Узунова
- Горица Цурева
- Методи Витанов
- Александар Цицимов
- Ванчо Ристов
- Ѓорѓи Пелтековски
- Јован Рендевски
- Панче Бецовски
- Атанаско Глигоров.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6600/1 Совет на општина Струмица  
07.11.2009 год.    П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2009/2010 година во зимски услови

1. Се објавува Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2009/2010 година во зимски услови, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6598/2                      Градоначалник  
09.11.2009 год.                на општина Струмица  
С т р у м и ц а                      Зоран Заев с.р.

**327.**

Врз основа на член 12 од Законот за јавната чистота („Сл. весник на РМ“ број 111/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

**П р о г р а м а**  
за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица за 2009/2010 година во зимски услови

**1. Општ дел**

Согласно член 1, 2 и 12 од Законот за јавна чистота, се носи Програма за зимско одржување.

Со оваа Програма се предвидува обемот, динамиката и начинот на одржување на улиците во гр.Струмица, како и општински патишта во општина Струмица, опфатени со Основниот урбанистички план, во зимски услови во сезоната 2009/2010 година.

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на сите правни и физички лица, преку:

- определување на обемот на работите и нивото на чистење на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работите и обврските за сите учесници за нејзина реализација; и
- определување на потребните финансиски средства.

## **2. Организациона поставеност на учесниците**

Преку организационата поставеност ќе бидат дефинирани работите и задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.

### **2.1. Сектор за комунални работи и урбанизам, при општина Струмица:**

- ја изготвува Програмата;
- ја организира зимската служба;
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- го известува Градоначалникот на Општината и Дирекцијата за заштита и спасување да ја вклучи механизацијата на ГП кога ЈПКД “Комуналец” не е во состојба да одговори на задачите на Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и обврските на учесниците.

### **2.2. ЈПКД “Комуналец” Струмица:**

- ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;
- организира редовна приправност со потребна опрема: алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови;
- одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат Програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- Општина Струмица набавува, а ЈПКД “Комуналец” обезбедува растурање на сол и песок и други материјали;
- чување и складирање на сол и песок се обезбедува во објектите на ЈПКД „Комуналец“ и во објектите на општина Струмица во кругот на касарната;

- ги подготвува возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови:

- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на голомразнатичката од коловозните површини;
- ја оспособува атмосферската канализација-шахти и сливници за прифаќање на вишокот од води при топење на снегот;
- води целосна документација за зимската служба;
- доставува распоред на лица за приправност со податоци за работната рака и механизацијата секој месец однапред;
- врши редовно тековно одржување на возилата и опремата;
- обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.

### **2.3. Други учесници**

#### **2.3.1. Градежна оператива**

Механизацијата на градежните претпријатија ги ангажира општина Струмица. Механизацијата на градежните претпријатија ја сочинуваат: 2 грејдера; 8 утоварачи; 1 камиони со плуг, 1 трактор со плуг и 9 камиони за носење на снег до местата определени за депонирање на снег. По потреба ќе се ангажираат и други машини. Расчистувањето со оваа механизација ќе се врши според плановите - шемите за расчистување на сообраќајниците во градот и локалните патишта. Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води Секторот за комунални работи и урбанизам при општина Струмица - Одделението за комунални работи преку задолжените лица и тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи.

Во зимската служба покрај ЈПКД “Комуналец” при пообемни врнежи на повик на Дирекцијата за заштита и спасување се ангажираат следните градежни претпријатија:

- АДИНГ “Градба” со еден грејдер за локални патишта;
- ГП “Бетон” со еден грејдер за локални патишта,
- еден утоварач и еден кипер за градот,
- ГП “Пелагонија” со два кипера за градот и еден утоварач;

-”Жикол” Струмица со еден утоварач и еден кипер;

-”Габро” Струмица со еден утоварач и еден кипер;

- “Тупаров” Струмица со еден утоварач и еден кипер.;

- “Џови – Компани” со два кипери и еден утоварач.

**2.3.2. СВР - Сообраќајната полиција** при Одделението за безбедност, го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти за поефикасно оспособување на сообраќајниците.

**2.3.3. ЈПКД “Комуналец” – “Чистота” и “Градско заленило”.**

- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до контејнерите и околу нив;

- ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;

- врши сечење и отстранување на паднати дрвја и гранки од коловозите и тротоарите;

- го расчистува снегот од поважните стази во гробиштата и пред капелата;

- контрола врз работата на “Комуналец”- “Чистота” врши Одделението за инспекциски работи при Општина Струмица.

**2.3.4. ЈПКД “Комуналец”- Канализација со изградба:**

- ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми количини на вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата во случај на избивање на канализација во куќи;

- контрола врз работата на “Комуналец”- Водовод и канализација врши Одделението за инспекциски работи при Општина Струмица .

**2.3.5.”Електро-Струмица”** ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации и објекти.

**2.3.6.Македонски телекомуникации** ги презема потребните мерки за чистење на снегот од надворешните ТТ уреди, инсталации и телефонски говорници.

**2.3.7.Претпријатијата, заедниците и граѓаните** чии објекти и простории се користат од страна на граѓаните (пазаришта, бензински пумпи, паркиралишта и слично, преземаат брзи и

ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простории.

**2.3.8.Претпријатијата, училиштата, заедниците и граѓаните** - сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (стоковни куќи, дуќани, продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти.

**2.3.9.Граѓаните, односно сопствениците, станарите и закупувачите на станбените објекти** го чистат снегот и голомразицата од тротоарите-патеките и природните места пред своите станбени објекти.

Исто така граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградата на начин што ќе обезбеди непречен сообраќај.

#### **1. Обем на одржување**

Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:

- густината на населеноста на делови од градот;

- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;

- видот и бројот на инфраструктурните објекти.

Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 30.150 км и нивното расчистување се одвива по приоритетна листа.

#### **ПРИОРИТЕТНА НА ЛИСТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ГРАДОТ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА**

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во гр. Струмица во зимски услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.

Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, прскање со сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек на водата во сливниците од атмосферската канализација.

Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и



местоположбата на истите се поделени во 4 приоритетни групи на одржување.

### I. Приоритет

Во I-ва приоритетна група спаѓаат сите природно-влезни улици во градот, централните улици со голем интензитет на сообраќајот, улици кои го поврзуваат административниот центар. Управата за внатрешни работи, амбулатно-поликлиничките установи и автобуската станица.

Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за регулирање на сообраќајот во градот и Општината.

Тоа се булеварите и улиците:

1. Ул. "Ленинова".....	2 x 1200 = 2.400 м
2. Бул. "Маршал Тито".....	2 x 400 = 800 м
3. ул. "Гоце Делчев" .....	2 x 600 = 1.200 м
4. ул. "Балканска".....	500 м
5. ул. "Маршал Тито".....	3.250 м
6. ул. "Дим. Влахов".....	250 м
7. ул. "Младинска".....	2.250 м
8. ул. "Братство Единство".....	700 м
9. ул. "Панче Пешев".....	750 м
10. ул. "Сандо Масев".....	200 м
11. ул. "Невена Стојкова".....	230 м
12. ул. "Вера Циривири-Трена" .....	300 м
13. ул. "Стив Наумов".....	700 м
14. ул. "Дрварска".....	300 м
15. ул. "24-ти Октомври".....	300 м
16. ул. "Гоце Делчев".....	200 м
17. ул. "5-ти Ноември".....	600 м
18. "Елка Јанкова".....	350 м
19. "Спиро Захов" - од ул. "М. Тито" до Одделението за неврологија и психијатрија.....	300 м
20. "Ѓорѓи Василев".....	300 м
21. "Благој Мучето" (рачно чистење)...	350 м
22. ул. "Кирил и Методи".....	600 м
23. ул. "Моша Пијаде" од пресекот на ул. "Невена Стојкова" до пресекот со ул. "Ванчо Китанов".....	200 м
24. ул. „22 Декември“ .....	300 м
25. ул. „Никола Тесла“ .....	250 м
26. ул. „11 Октомври“.....	600 м

**Вкупно: 18.180 м**

Во првата проритетна група на одржување спаѓаат и општинските патишта: Струмица - Просениково, Струмица - Гр. Балдовци, Струмица - Добрејци, во вкупна должина од 12,5 км. како и Муртино - гробишта - Муртино, Муртино - Сачево,

Сачево до Магистрален пат во вкупна должина од 5 км.

Улица од раскрсница регионален пат Р-608 - Завод за рехабилитација до објектот на Шумското стопанство во должина од 2.000 м., Костурино - Дорломбос од 9 км. - Мемешли во должина од 2 км. Раборци регионален пат 400 м. регионален пат Р-605 до училиштето во с. Габрово во должина од 500 м.

Куклиш: од регионалниот пат до Основното училиште и регионалниот пат до црквата.

За нивно одржување Сектор за комунални работи и урбанизам, при општина Струмица вклучува и некои од оперативите што имаат можност тоа да го реализираат.

### II. Приоритет

Во II-приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со посебен интензитет на сообраќај. Тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат можност за побрз влез и излез на сообраќајот од поодделни реони на градот.

Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот во градот може несметано да се одвива во сите правци и во сите реони на градот. Такви улици во градот се:

1. ул. "Ѓуро Салај".....	700 м
2. ул. "Моша Пијаде" .....	400 м
3. Ул. "Герас Цунев".....	350 м
4. ул. "Ѓуро Ѓаковиќ".....	600 м
5. ул. "Дојранска".....	200 м
6. "15-ти Мај".....	200 м
7. ул. "Кр. Република".....	2000 м
8. ул. "Ристоман Попчевски".....	400 м
9. "Дим. Цветинов".....	270 м
10. "Боро Џони".....	200 м
11. "Браќа Миладинови".....	700 м
12. "Ристо Курчиев".....	250 м
13. ул. "Џенка Павлова".....	150 м
14. ул. "Ката Поцкова".....	550 м
15. ул. "1-ви Мај".....	370 м
16. ул. "Бетовенова".....	500 м

**Вкупно: 7.840 м**

Улици во населени места:

Муртино - Манушева Маала, Бансколиева Маала, Грозданова Маала и од Поштата до чешмата во Чифликот.

Габрово:

Главната улица што води кон црквата.

Свидовица:

Од Регионалниот пат до центарот на Свидовица.

### III. Приоритет

Во овој приоритет спаѓаат улиците со помал интензитет на сообраќај. Се работи за собирни улици на блоковите. Покрај нив нема некои поважни објекти од административен, здравствен или јавен карактер. Такви улици се:

1. ул. "Ванчо Китанов".....	500 м
2. ул. "Орце Николов".....	200 м
3. ул. "Васил Сурчев".....	400 м
4. ул. "4-ти Јули".....	200 м
5. ул. "Жртви на фашизмот".....	320 м
6. ул. "Јанко Цветинов".....	400 м
7. ул. "Киро Минанов".....	100 м
8. ул. "Иљо Шопов".....	600 м
9. ул. "Борис Поп-Димитров".....	400 м
10. ул. "Широк Дол".....	300 м
11. ул. "Киро Абрашев".....	600 м
12. ул. "Пиринска".....	260 м
13. ул. "Дебарска".....	150 м

**Вкупно:** ..... **4.430 м**

### IV. Приоритет

Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвива мошне слаб сообраќај и претставуваат кракови и џебови на улици од предходните три приоритети или пак сеуште не се асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски услови.

### V. Динамика и ниво на одржување

Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа:

- состојбата на присуство на голомразици или снежни врнежи до 20 см (прва состојба на готовност);

- состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см (втора состојба на готовност).

Оспособувањето, (расчистувањето) на коловозните површини во првата состојба на готовност го врши ЈПКД "Комуналец", а во втората состојба на готовност ЈПКД "Комуналец" со градежната оператива согласно договорените обврски.

Во првата состојба на готовност ЈПКД "Комуналец" со својата ангажирана механизација, работна сила и абразивни средства, врши оспособување на коловозните површини за сообраќај и тоа првенствено на сообраќајниците од првата приоритетна листа. Градежната оператива го расчистува делот од околните патишта до населените места од општина Струмица. Согласно член 22 од Законот за

јавна чистота сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за 6 (шест) часа, сметано од моментот на почнување на снежните врнежи. При тоа, булеварите ќе бидат оспособени за сообраќај и на двете коловозни линии.

Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници на објекти се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.

Во втората состојба на готовност ЈПКД "Комуналец" заедно со градежните оперативи врши оспособување на коловозните површини од првата приоритетна група, а потоа продолжува со другите две приоритетни листи и тоа прво ќе се расчистат сообраќајниците од првата приоритетна листа до населените места, а потоа ќе се продолжи со улиците од втората и третата приоритетна листа.

### Механизација, опрема, материјали и работна сила:

#### ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" СТРУМИЦА

#### Прва состојба на готовност:

Механизација и опрема:

1. ФАП - 13 со плуг ССР - 18 Рико. 1 број
2. Трактор со распркувач на сол ... 2 броја
3. Утоварач ИЦБ ..... 2 број
4. Трактор со приколка ..... 1 број
5. ФАП - 13 без плуг ..... 1 број
6. Трактор со плуг ..... 1 број

Работна рака:

1. Возачи ..... 5
2. Работници за опслужување ..... 3

#### Втора состојба на готовност:

#### Механизација и оператива од ЈПКД "КОМУНАЛЕЦ" СТРУМИЦА:

1. ФАП-13 со плуг ССР - 28 Рико" .. 1 број
2. Трактор со распркувач на сол. 2 броја
3. Утоварач ИЦБ ..... 2 броја
4. Трактор со приколка ..... 1 број
5. ФАП - 13 без плуг ..... 1 број

#### АДИНГ "ГРАДБА":

1. Грејдер ..... 1 број

#### ГП "БЕТОН":

1. Утоварач ..... 1 број
2. Камион кипер ..... 1 број
3. грејдер ..... 1 број

#### ГП "ПЕЛАГОНИЈА"

1. Кипери ..... 2 броја

2. Утоварач.....1 број  
**“ЖИКОЛ”**

1. Утоварач..... 1 број  
 2. Кипер..... 1 број

**“ГАБРО”:**

1. Утоварач.....1 број  
 2. Кипер..... 1 број

**“ КИПО “ТУПАРОВ**

1. Кипер.....1 број  
 2. Утоварач..... 1 број

**“ЏОВИ – КОМПАНИ”**

1. Утоварач ..... 1 број  
 2. Кипери ..... 2 броја

#### **Работна рака:**

Работната рака ја обезбедува ЈПКД  
 “Комуналец”

- раководител ..... 1 работник
- раководител на смена ..... 1 работник
- работници за припрема  
 на сол..... 3 работника

#### **VI . Локација за депонирање на снегот е коритото на реката Струмица и тоа:**

1. Покрај мостот на патот Струмица -  
 Просениково; и
2. Покај мостот на патот Дабиле -  
 Петралинци

#### **VII. Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на зимската служба:**

Финансирањето на активностите  
 предвидени со оваа Програма ќе се вршат  
 од средствата предвидени во Буџетот на  
 општина Струмица.

За реализацијана оваа Програма  
 потребно е да се обезбедат.... 740.000 ден.  
 Набавка на индустриска сол  
 пакувана во вреќи..... 240.000 ден.  
 Средства за ангажирање меха-  
 низација и работна рака.....500.000 ден.

#### **VIII. Извршување на Програмата и надзор**

Активностите за одржување на  
 сообраќајниците во зимски услови ги  
 реализира ЈПКД “Комуналец” Струмица и  
 други градежни оперативи по Оперативниот  
 план направен од Сектор за комунални  
 работи и урбанизам,- Одделение за  
 комунални работи при општина Струмица  
 со Дирекцијата за заштита и спасување.

За одржување на локалните  
 патишта во зимски услови Општината да  
 склучат договори со оперативата  
 оспособена за одржување на локални  
 патишта.

Надзор врз извршувањата врши  
 надлежниот комунален орган за комунални

работи при општината и комуналниот  
 инспектор.

**IX.** Оваа Програма влегува во сила  
 осмиот ден од денот на објавувањето во  
 „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6598/1 Совет на општина Струмица  
 06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка  
 3 од Законот за локалната самоуправа  
 („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39  
 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина  
 Струмица – пречистен текст („Сл. гласник  
 на општина Струмица“ број 5/06),  
 Градоначалникот на општина Струмица,  
 донесе

#### **Р е ш е н и е**

за објавување на Предлог – Планот  
 на програмите за развој за 2010 година

1. Се објавува Предлог - Планот на  
 програмите за развој за 2010 година,  
 донесен на седницата на Советот на  
 општина Струмица, одржана на 06.11.2009  
 година.

Бр. 08-6597/2  
 09.11.2009 год.  
 С т р у м и ц а

Градоначалник  
 на општина Струмица  
 Зоран Заев с.р.

#### **328.**

Врз основа на член 21-б од Законот  
 за изменување и дополнување на Законот  
 за буџетите („Сл. весник на РМ“ број 4/08) и  
 член 20 од Статутот на општина Струмица  
 – пречистен текст („Сл. гласник на општина  
 Струмица“ број 5/06), Советот на општина  
 Струмица на седницата одржана на  
 06.11.2009 година, донесе

#### **Предлог – План на програмите за развој за 2010 година**

1. Се одобрува Предлогот на  
 Планот на програмите за развој за 2010  
 година.

2. Одобрениот План на програмите  
 за развој е составне дел на Предлогот на  
 Буџетот на општина Струмица за 2010  
 година.

3. Предлог – Планот влегува во  
 сила по објавувањето во „Сл. гласник на  
 општина Струмица“.

Бр.07-6597/1 Совет на општина Струмица  
 06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Решение

за објавување на Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна награда – „Св.Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици

1. Се објавува Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишната награда „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Бр. 08-6608/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 329.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 20 став 1 точка 41 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

### Правилник за дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда – „Св.Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“

#### Член 1

Во Правилник за дополнување на Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда – „Св. Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ („Сл.гласник на општина Струмица бр.19/07) по глава V се додава нова глава V а по член 39 се додаваат нови членови:

#### „Член 39 а

Општина Струмица доделува и признание „Почесен граѓанин на Струмица,, (во натамошен текст : Признанието).

Признанието се доделува за исклучителни заслуги за афирмација на Струмица во Европа и Светот.

#### Член 39 б

Признанието може да се додели на домашни физички лица, лица од други држави и претставници на меѓународни организации и асоцијации.

#### Член 39 в

Признанието се доделува на еден добитник само еднаш.

Признанието се состои од плакета и клуч од градот. Клучот од градот е со должина од 200 мм и е изработен од метал.

#### Член 39 г

Признанието го доделува Советот на општината.

Одлуката за доделување на признанието се објавува во средствата за јавно информирање и во „Сл. гласник на општина Струмица“ .

Признанието на добитниците им го врачува Градоначалникот на општина Струмица, а во случај на отсутност или спреченост од него овластен преставник.“

#### Член 2

Овој Правилник влегува во сила по објавувањето во “Сл.гласник на општина Струмица“.

Бр.07-6608/1 Совет на општина Струмица  
06/11/2009 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Решение

за објавување на Заклучокот за утврдување на Нацрт – Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица

1. Се објавува Заклучокот за утврдување на Нацрт – Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6603/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

**330.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 24/08) и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за утврдување на Нацрт - Деталниот**  
**урбанистички план за Урбан блок 17 и**  
**17/1 во Струмица**

1. Се утврдува Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица.

2. Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица е изработен од Друштво за просторни и урбанистички планови, инженеринг и друго “Урбан” ДОО Штип и е со површина од 30,99 ха и граничен опфат: дел од ул. „Климент Охридски“, дел од улица Број 9 ( дефинирана со ГУП) и дел од улица број 8 ( дефинирана со ГУП).

3. Нацрт - Деталниот урбанистички план за Урбан блок 17 и 17/1 во Струмица е составен од:

- текстуален дел
- графички приказ.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-6603/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за утврдување  
на Нацрт – Изменување и дополнување на  
дел од Урбанистичкиот план на село  
Куклиш

1. Се објавува Заклучокот за утврдување на Нацрт – Изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш, донесен на

седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Бр. 08-6604/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

**331.**

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Сл. весник на РМ“ број 24/08) и член 20 став 1 точка 7 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за утврдување на Нацрт – Изменување и**  
**дополнување на дел од Урбанистичкиот**  
**план на село Куклиш**

1. Се утврдува Заклучокот за утврдување на Нацрт – Изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш

2. Заклучокот за утврдување на Нацрт – Изменување и дополнување на дел од Урбанистичкиот план на село Куклиш е изработен од Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија „Ин-Пума“ Скопје и урбан опфат КП 4479, 4480 и 4483 и содржи:

- текстуален дел
- графички приказ.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Сл.гласник на општина Струмица”.

Бр. 07-6604/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање  
согласност на Извештајот за работа на  
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот  
јануари – септември 2009 година

1. Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2009 година, донесен

на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6606/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.  
.....

### 332.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните петпријатија („Сл. весник на РМ“ број 38/96) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

#### **З а к л у ч о к за давање согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари- септември 2009 година**

1. Се дава согласност на Извештајот за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за периодот јануари – септември 2009 година, усвоен со Одлука донесена од Управниот одбор на ова Претпријатие број 02-5493/2 од 29.10.2009 година.

2. Овој заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6606/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2009 година

### 324.

Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2009 година.

1. Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2009 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 06.11.2009 година.

Број 08-6596/2 Градоначалник  
09.11.2009 год. на општина Струмица  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.  
.....

### 323.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на Единицата на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 61/04) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 06.11.2009 година, донесе

#### **З а к л у ч о к за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2009 година**

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2009 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен од образец К1 и К2.

3. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-6596/1 Совет на општина Струмица  
06.11.2009 год. П р е т с е д а т е л,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.  
.....

## Квартален извештај за извршување на буџетот на ОПШТИНА СТРУМИЦА за квартал

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2009		Дотации за 2009		Самоф.актив. за 2009		Донации за 2009		Кредити за 2009		Вкупно за 2009		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС :</b>													
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>	301.124.877	164.821.007	409.431.830	302.719.204	55.927.100	27.303.574	23.935.391	17.739.978	0	0	790.419.198	502.693.762	287.835.437
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	161.464.098	89.669.246	409.431.830	264.487.270	53.225.850	22.256.606	7.761.761	2.047.104	0	0	621.893.539	367.460.226	264.423.314
<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС :</b>													
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	47.976.079	667.019	0	0	0	0	0	0	0	0	47.976.079	667.019	47.309.061
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	197.636.958	67.794.760	0	0	2.701.250	0	16.173.630	14.438.392	0	0	216.511.738	72.233.162	144.278.686
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ :</b>													
301.124.877	164.821.007	409.431.830	302.719.204	55.927.100	27.303.574	23.935.391	17.739.978	0	0	790.419.198	502.693.762	287.835.437	
<b>71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>208.104.160</b>	<b>80.414.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.836.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.940.650</b>	<b>80.414.093</b>	<b>131.626.668</b>
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	5.000.000	3.265.241	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	3.265.241	1.734.760
713 Даночи на имот	37.500.000	22.887.575	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500.000	22.887.575	14.612.425
717 Даночи на специфични услуги	160.104.150	54.007.815	0	0	2.070.000	0	0	0	0	0	162.174.150	54.007.815	108.166.335
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	5.500.000	253.462	0	0	1.766.500	0	0	0	0	0	7.266.500	253.462	7.013.038
<b>72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>12.800.000</b>	<b>9.515.815</b>	<b>0</b>	<b>226.797</b>	<b>62.060.600</b>	<b>22.823.316</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.341.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.960.600</b>	<b>33.907.196</b>	<b>33.053.404</b>
722 Такси и надоместоци	3.000.000	2.056.519	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.056.519	943.482
723 Административни такси и надоместоци	2.000.000	560.358	0	0	49.782.600	22.721.816	0	0	0	0	51.782.600	23.282.173	28.500.427
724 Други Владини услуги	800.000	178.436	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	178.436	621.564
725 Други неданочни приходи	7.000.000	6.720.503	0	226.797	2.278.000	101.500	2.100.000	1.341.269	0	0	11.378.000	8.390.069	2.987.932
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>80.220.727</b>	<b>64.891.100</b>	<b>409.431.830</b>	<b>302.492.407</b>	<b>30.000</b>	<b>4.480.258</b>	<b>21.836.391</b>	<b>16.398.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>611.517.948</b>	<b>388.262.473</b>	<b>123.255.475</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	80.220.727	64.891.100	409.431.830	302.492.407	30.000	4.480.258	661.761	661.762	0	0	490.344.318	372.525.526	117.818.792
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	21.173.630	15.736.947	0	0	21.173.630	15.736.947	5.436.683
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ :</b>	<b>47.976.079</b>	<b>667.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.976.079</b>	<b>667.019</b>	<b>47.309.061</b>
<b>73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>46.608.079</b>	<b>667.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.608.079</b>	<b>667.019</b>	<b>46.941.061</b>
731 Продажба на капитални средства	46.058.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.058.079	0	46.058.079
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	550.000	667.019	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	667.019	-117.019
<b>74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>1.368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.000</b>	<b>0</b>	<b>1.368.000</b>
741 Трансфери од други нивоа на власт	1.368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.368.000	0	1.368.000
<b>ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ :</b>	<b>161.464.098</b>	<b>89.669.246</b>	<b>409.431.830</b>	<b>264.487.270</b>	<b>53.225.850</b>	<b>22.256.606</b>	<b>7.761.761</b>	<b>2.047.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621.893.539</b>	<b>367.460.226</b>	<b>264.423.314</b>
<b>40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТ</b>	<b>58.709.614</b>	<b>36.335.401</b>	<b>300.867.405</b>	<b>220.296.945</b>	<b>729.600</b>	<b>147.203</b>	<b>100.000</b>	<b>56.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.406.619</b>	<b>256.836.214</b>	<b>103.570.406</b>
401 Основни плати и надоместоци	42.808.408	28.801.168	210.817.157	155.411.899	501.700	97.641	100.000	56.666	0	0	254.027.265	182.367.373	71.659.893
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	15.878.552	9.527.729	90.034.882	64.844.299	225.300	49.283	0	0	0	0	106.138.734	74.421.311	31.717.423
403 Останати придонеси од плати	22.654	6.504	215.366	40.747	2.600	279	0	0	0	0	240.620	47.530	193.090
<b>41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.807.332</b>	<b>567.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.807.332</b>	<b>567.244</b>	<b>1.240.088</b>
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	607.332	567.244	0	0	0	0	0	0	0	0	607.332	567.244	40.088
<b>42 СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>64.736.964</b>	<b>38.990.478</b>	<b>108.146.508</b>	<b>34.190.326</b>	<b>52.496.250</b>	<b>22.109.403</b>	<b>2.497.194</b>	<b>1.875.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.876.816</b>	<b>97.165.644</b>	<b>130.711.172</b>

### Квартален извештај за извршување на буџетот на ОПШТИНА СТРУМИЦА за квартал

Збирни приходи и расходи - Квартално	Буџет за 2009		Дотации за 2009		Самоф.актив. за 2009		Донации за 2009		Кредити за 2009		Вкупно за 2009		Останува за реализ.
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
420 Патни и дневни расходи	940.000	415.258	1.297.919	631.289	905.500	171.310	0	0	0	0	3.143.419	1.217.857	1.925.563
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.285.520	14.229.903	30.763.730	8.810.801	4.520.000	1.270.368	425.715	107.460	0	0	55.974.965	24.418.531	31.556.434
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	4.341.637	2.534.304	6.190.107	3.148.325	21.165.750	7.429.919	500.000	415.140	0	0	32.197.494	13.527.688	18.669.807
424 Поправки и тековно одржување	21.107.707	11.519.644	29.249.700	9.286.038	4.149.500	1.006.248	0	0	0	0	54.506.907	21.811.930	32.694.977
425 Договорни услуги	12.552.000	5.840.784	39.876.918	12.018.646	21.050.900	12.073.057	883.000	728.580	0	0	74.362.818	30.661.066	43.701.753
426 Други тековни расходи	5.530.000	4.450.586	768.134	295.227	704.600	158.502	688.479	624.259	0	0	7.691.213	5.528.574	2.162.640
<b>44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.917</b>	<b>0</b>	<b>417.917</b>
442 Наменски дотации	0	0	417.917	0	0	0	0	0	0	0	417.917	0	417.917
<b>46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>26.108.870</b>	<b>12.676.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.164.567</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.273.437</b>	<b>12.791.124</b>	<b>18.482.313</b>
461 Субвенции за јавни претпријатија	1.050.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.000.000	50.000
463 Трансфери до невладини организации	10.410.000	8.052.925	0	0	0	0	30.794	0	0	0	10.440.794	8.052.925	2.387.869
464 Разни трансфери	14.648.870	3.623.199	0	0	0	0	5.133.773	115.000	0	0	19.782.643	3.738.199	16.044.444
<b>47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>101.418</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.418</b>	<b>100.000</b>	<b>1.418</b>
471 Социјални надоместоци	101.418	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	101.418	100.000	1.418
<b>ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ :</b>	<b>197.636.868</b>	<b>57.794.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.701.250</b>	<b>0</b>	<b>16.173.630</b>	<b>14.438.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.511.738</b>	<b>72.233.152</b>	<b>144.278.586</b>
<b>48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>197.636.868</b>	<b>57.794.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.701.250</b>	<b>0</b>	<b>16.173.630</b>	<b>14.438.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.511.738</b>	<b>72.233.152</b>	<b>144.278.586</b>
481 Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти	185.381.536	55.564.396	0	0	0	0	16.173.630	14.438.392	0	0	201.555.166	70.002.788	131.552.379
483 Купување на мебел, опрема, возила и машини	1.760.000	1.280.977	0	0	2.701.250	0	0	0	0	0	4.461.250	1.280.977	3.180.274
485 Други нефинансиски средства	10.495.322	949.388	0	0	0	0	0	0	0	0	10.495.322	949.388	9.545.934



## Извршување на расходите на ниво на ставки за сите потпрограми

349.100.956 146.464.006 409.431.830 254.487.270 55.927.100 22.256.606 23.935.391 16.485.496 0 0 838.395.277 439.693.378 398.701.900

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
<b>A0</b>	<b>СОВЕТ НА ОПШТИНА</b>	6.100.000	4.074.734	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	4.074.734	2.025.267
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.028.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.580.000</b>	<b>3.028.871</b>	<b>551.129</b>
401	Основни плати и надоместоци	3.580.000	3.028.871	0	0	0	0	0	0	0	0	3.580.000	3.028.871	551.129
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>510.000</b>	<b>236.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>236.688</b>	<b>273.313</b>
420	Патни и дневни расходи	10.000	8.323	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	8.323	1.677
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	500.000	228.365	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	228.365	271.636
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>810.000</b>	<b>809.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>809.175</b>	<b>825</b>
463	Трансфери до невладини организации	810.000	809.175	0	0	0	0	0	0	0	0	810.000	809.175	825
<b>D0</b>	<b>ГРАДОНАЧАЛНИК</b>	7.181.724	4.548.812	0	0	0	0	0	0	0	0	7.181.724	4.548.812	2.632.912
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>4.024.104</b>	<b>2.121.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.024.104</b>	<b>2.121.945</b>	<b>1.902.159</b>
401	Основни плати и надоместоци	2.981.892	1.513.849	0	0	0	0	0	0	0	0	2.981.892	1.513.849	1.468.043
402	Приднеси за социјално осигурување од работодавачите	1.042.212	608.096	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.212	608.096	434.116
403	Останати приднеси од плати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>607.332</b>	<b>567.244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607.332</b>	<b>567.244</b>	<b>40.088</b>
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	607.332	567.244	0	0	0	0	0	0	0	0	607.332	567.244	40.088
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>770.000</b>	<b>453.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>453.883</b>	<b>316.117</b>
420	Патни и дневни расходи	340.000	125.827	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	125.827	214.173
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
426	Други тековни расходи	330.000	328.056	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	328.056	1.944
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.678.870</b>	<b>1.305.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.678.870</b>	<b>1.305.740</b>	<b>373.130</b>
463	Трансфери до невладини организации	650.000	618.750	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	618.750	31.250
464	Разни трансфери	1.028.870	686.990	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.870	686.990	341.880

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	101.418	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	101.418	100.000	1.418
471	Социјални надоместоци	101.418	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	101.418	100.000	1.418
<b>D1</b>	<b>МЕСНА САМОУПРАВА</b>	<b>400.000</b>	<b>168.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>168.360</b>	<b>231.641</b>
42	СТОКИ И УСЛУГИ	350.000	168.360	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	168.360	191.641
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	154.105	64.882	0	0	0	0	0	0	0	0	154.105	64.882	89.223
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	145.895	47.244	0	0	0	0	47.244	0	0	0	145.895	47.244	98.652
424	Поправки и тековно одржување	50.000	46.234	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	46.234	3.766
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	10.000	40.000
463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	50.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	10.000	40.000
<b>DA</b>	<b>МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Други нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DA</b>	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМ НА КУЛТУРА НА ВЕЛЈУСА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E0</b>	<b>ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>	<b>65.582.736</b>	<b>42.975.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.582.736</b>	<b>42.975.119</b>	<b>22.607.617</b>
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	43.736.994	27.869.823	0	0	0	0	0	0	0	0	43.736.994	27.869.823	15.867.172
401	Основни плати и надоместоци	31.714.248	20.005.897	0	0	0	0	0	0	0	0	31.714.248	20.005.897	11.708.352
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	12.016.820	7.858.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.016.820	7.858.000	4.158.820
403	Останати придонеси од плати	5.926	5.926	0	0	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	21.295.742	15.053.063	0	0	0	0	0	0	0	0	21.295.742	15.053.063	6.242.680
420	Патни и дневни расходи	590.000	281.108	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	281.108	308.893
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	7.730.000	5.535.189	0	0	0	0	0	0	0	0	7.730.000	5.535.189	2.194.811
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	2.455.742	1.972.428	0	0	0	0	0	0	0	0	2.455.742	1.972.428	483.314
424	Поправки и тековно одржување	3.180.000	2.498.749	0	0	0	0	0	0	0	0	3.180.000	2.498.749	681.252
425	Договорни услуги	4.440.000	2.755.295	0	0	0	0	0	0	0	0	4.440.000	2.755.295	1.684.705
426	Други тековни расходи	2.900.000	2.010.295	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.010.295	889.706
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	550.000	52.234	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	52.234	497.766
461	Субвенции за јавна предпријатија	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
464	Разни трансфери	500.000	52.234	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	52.234	447.766
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EA</b>	<b>КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.131.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.131.744</b>	<b>168.256</b>
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.131.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.131.744</b>	<b>168.256</b>
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	1.300.000	1.131.744	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.131.744	168.256
<b>F10</b>	<b>УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>6.350.000</b>	<b>2.317.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.350.000</b>	<b>2.317.923</b>	<b>4.032.078</b>
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>5.350.000</b>	<b>2.133.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.350.000</b>	<b>2.133.683</b>	<b>3.216.318</b>
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	5.350.000	2.133.683	0	0	0	0	0	0	0	0	5.350.000	2.133.683	3.216.318
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.000.000</b>	<b>184.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>184.240</b>	<b>815.760</b>
482	Други градежни објекти	1.000.000	184.240	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	184.240	815.760
485	Други нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F20</b>	<b>УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ</b>	<b>500.000</b>	<b>366.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>366.589</b>	<b>133.411</b>
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>500.000</b>	<b>366.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>366.589</b>	<b>133.411</b>
425	Договорни услуги	500.000	366.589	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	366.589	133.411
<b>FA</b>	<b>УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	Други нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FA</b>	<b>УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА</b>	<b>62.790.763</b>	<b>31.388.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.790.763</b>	<b>31.388.480</b>	<b>31.402.283</b>
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>62.790.763</b>	<b>31.388.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.790.763</b>	<b>31.388.480</b>	<b>31.402.283</b>
482	Други градежни објекти	52.295.441	30.439.092	0	0	0	0	0	0	0	0	52.295.441	30.439.092	21.856.349
485	Други нефинансиски средства	10.495.322	949.388	0	0	0	0	0	0	0	0	10.495.322	949.388	9.545.934
<b>FA</b>	<b>ЦАРЕВИ КУЛИ</b>	<b>0</b>	<b>2.914.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.532.158</b>	<b>2.914.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.532.158</b>	<b>5.829.863</b>	<b>-2.297.705</b>
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>2.914.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.532.158</b>	<b>2.914.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.532.158</b>	<b>5.829.863</b>	<b>-2.297.705</b>
482	Други градежни објекти	0	2.914.933	0	0	0	0	3.532.158	2.914.930	0	0	3.532.158	5.829.863	-2.297.705
<b>FA</b>	<b>АГРОБЕРЗА</b>	<b>33.000.000</b>	<b>247.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>247.774</b>	<b>32.752.226</b>
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>33.000.000</b>	<b>247.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000.000</b>	<b>247.774</b>	<b>32.752.226</b>
482	Други градежни објекти	33.000.000	247.774	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000.000	247.774	32.752.226
<b>FA</b>	<b>ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА</b>	<b>32.090.250</b>	<b>3.254.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.090.250</b>	<b>3.254.265</b>	<b>28.835.985</b>

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	32.090.250	3.254.265	0	0	0	0	0	0	0	0	32.090.250	3.254.265	28.835.985
482	Други градежни објекти	32.090.250	3.254.265	0	0	0	0	0	0	0	0	32.090.250	3.254.265	28.835.985
<b>FD</b>	<b>УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FD</b>	<b>ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЧЈА</b>	1.700.000	339.211	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	339.211	1.360.790
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.700.000	339.211	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	339.211	1.360.790
482	Други градежни објекти	1.700.000	339.211	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	339.211	1.360.790
<b>G1</b>	<b>ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	14.362.000	6.356.513	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	15.862.000	6.356.513	9.505.488
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Основни плати и надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	2.912.000	1.092.896	0	0	0	0	0	0	0	0	2.912.000	1.092.896	1.819.105
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	250.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	46.000	204.000
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	2.162.000	585.217	0	0	0	0	0	0	0	0	2.162.000	585.217	1.576.783
426	Други тековни расходи	500.000	461.679	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	461.679	38.322
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.450.000	5.263.617	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	12.950.000	5.263.617	7.686.383
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
463	Трансфери до невладини организации	4.950.000	3.681.364	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950.000	3.681.364	1.268.636
464	Разни трансфери	5.500.000	582.253	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	7.000.000	582.253	6.417.747
<b>J20</b>	<b>ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ БОДИ</b>	1.029.122	739.093	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.122	739.093	290.029
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.029.122	739.093	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.122	739.093	290.029
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	1.029.122	739.093	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029.122	739.093	290.029
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>J30</b>	<b>ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>	15.800.000	11.336.894	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	11.336.894	4.463.106

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	15.800.000	11.336.894	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	11.336.894	4.463.106
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.881.415	8.401.467	0	0	0	0	0	0	0	0	11.881.415	8.401.467	3.479.948
424	Поправки и тековно одржување	3.918.585	2.935.427	0	0	0	0	0	0	0	0	3.918.585	2.935.427	983.158
<b>J40</b>	<b>ЈАВНА ЧИСТОТА</b>	8.250.000	4.538.425	0	0	0	0	0	0	0	0	8.250.000	4.538.425	3.711.575
42	СТОКИ И УСЛУГИ	7.750.000	4.238.425	0	0	0	0	0	0	0	0	7.750.000	4.238.425	3.511.575
424	Поправки и тековно одржување	7.400.000	3.888.425	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400.000	3.888.425	3.511.575
426	Други тековни расходи	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000	200.000
463	Трансфери до невладини организации	500.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	300.000	200.000
<b>J60</b>	<b>ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАќАЈОТ</b>	5.570.000	1.622.936	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570.000	1.622.936	3.947.064
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.570.000	1.622.936	0	0	0	0	0	0	0	0	5.570.000	1.622.936	3.947.064
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.040.000	443.633	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040.000	443.633	596.368
424	Поправки и тековно одржување	4.530.000	1.179.304	0	0	0	0	0	0	0	0	4.530.000	1.179.304	3.350.697
<b>J70</b>	<b>ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО</b>	1.000.000	232.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	232.413	767.587
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	232.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	232.413	767.587
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	232.413	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	232.413	767.587
<b>J80</b>	<b>ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JA</b>	<b>ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JA</b>	<b>ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛ. "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JA</b>	<b>УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА</b>	1.385.000	588.631	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000	588.631	796.369

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.385.000	588.631	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000	588.631	796.369
482	Други градежни објекти	1.385.000	588.631	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.000	588.631	796.369
<b>JA</b>	<b>УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО АГРОСБЕРЗА</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JA</b>	<b>УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ</b>	2.550.000	559.626	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	559.626	1.990.374
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.550.000	559.626	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	559.626	1.990.374
482	Други градежни објекти	2.550.000	559.626	0	0	0	0	0	0	0	0	2.550.000	559.626	1.990.374
<b>JD</b>	<b>ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JD</b>	<b>УЛИЦИ И ТРОТОАРИ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА</b>	22.201.684	4.414.666	0	0	0	0	0	0	0	0	22.201.684	4.414.666	17.787.018
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	22.201.684	4.414.666	0	0	0	0	0	0	0	0	22.201.684	4.414.666	17.787.018
482	Други градежни објекти	22.201.684	4.414.666	0	0	0	0	0	0	0	0	22.201.684	4.414.666	17.787.018
<b>JG</b>	<b>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JG</b>	<b>НОВИ ВОДОВОДИ ВО ГРАДОТ</b>	2.440.000	233.638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	233.638	2.206.362
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.440.000	233.638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	233.638	2.206.362
482	Други градежни објекти	2.440.000	233.638	0	0	0	0	0	0	0	0	2.440.000	233.638	2.206.362
<b>JG</b>	<b>ХЛОРАТОРИ ЗА ВОДОВОДИ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА</b>	6.500.000	5.083.675	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	5.083.675	1.416.325
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.500.000	5.083.675	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	5.083.675	1.416.325
482	Други градежни објекти	6.500.000	5.083.675	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	5.083.675	1.416.325
<b>J10</b>	<b>ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JA</b>	<b>НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ПОДИГАНЈЕ И СПУСТАЊЕ НА САХТИ</b>	4.134.252	5.491.737	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134.252	5.491.737	-1.357.485
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.134.252	5.491.737	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134.252	5.491.737	-1.357.485
482	Други градежни објекти	4.134.252	5.491.737	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134.252	5.491.737	-1.357.485
<b>J1B</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА МУРТИНО</b>	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
482	Други градежни објекти	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000
<b>JID</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА ВО АГРОБЕРЗА</b>	13.832.560	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	17.332.560	0	17.332.560
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
464	Разни трансфери	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.332.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.332.560	0	10.332.560
482	Други градежни објекти	10.332.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.332.560	0	10.332.560
<b>JIG</b>	<b>НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА</b>	4.799.949	621.907	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799.949	621.907	4.178.042
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.799.949	621.907	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799.949	621.907	4.178.042
482	Други градежни објекти	4.799.949	621.907	0	0	0	0	0	0	0	0	4.799.949	621.907	4.178.042
<b>JIV</b>	<b>ИНФРАСТРУКТУРНА ОСНОВА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ЗАЕДНИЦКА ПОНУДА НА РАНОГРАДИНАРСКИ ПРОИЗВОДИ</b>	0	0	0	0	0	0	12.641.472	11.523.462	0	0	12.641.472	11.523.462	1.118.010
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	12.641.472	11.523.462	0	0	12.641.472	11.523.462	1.118.010
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	12.641.472	11.523.462	0	0	12.641.472	11.523.462	1.118.010
<b>JM</b>	<b>ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JM</b>	<b>НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРСИНИ</b>	2.452.400	1.191.001	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452.400	1.191.001	1.261.399
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.452.400	1.191.001	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452.400	1.191.001	1.261.399
482	Други градежни објекти	2.452.400	1.191.001	0	0	0	0	0	0	0	0	2.452.400	1.191.001	1.261.399
<b>JN</b>	<b>УРБАНА СПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JN</b>	<b>УРБАНА СПРЕМА ВО ГРАДОТ</b>	460.000	149.233	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	149.233	310.768
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	460.000	149.233	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	149.233	310.768
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	460.000	149.233	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	149.233	310.768
<b>K1</b>	<b>БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>	150.000	0	5.457.003	2.595.408	1.030.000	149.191	0	0	0	0	6.637.003	2.744.599	3.892.404
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	0	0	3.206.732	2.217.482	0	0	0	0	0	0	3.206.732	2.217.482	989.250
401	Основни плати и надоместоци	0	0	2.163.750	1.561.214	0	0	0	0	0	0	2.163.750	1.561.214	602.536
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	1.042.484	655.770	0	0	0	0	0	0	1.042.484	655.770	386.714
403	Останати придонеси од плати	0	0	498	498	0	0	0	0	0	0	498	498	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	150.000	0	1.832.364	377.926	1.030.000	149.191	0	0	0	0	3.012.364	627.117	2.485.237

Програма Потпрограма Кат. Ставка Погставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	80.000	16.500	0	0	0	0	80.000	16.500	63.500
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	736.030	130.574	200.000	0	0	0	0	0	936.030	130.574	805.456
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	75.000	0	260.442	163.184	350.000	126.027	0	0	0	0	685.442	289.211	396.231
424	Поправки и тековно одржување	0	0	467.940	32.914	320.000	310	0	0	0	0	787.940	33.224	754.716
425	Договорни услуги	0	0	367.942	51.254	80.000	6.354	0	0	0	0	447.942	57.608	390.334
426	Други тековни расходи	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
<b>44</b>	<b>ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.917</b>	<b>0</b>	<b>417.917</b>
442	Наменски дотации	0	0	417.917	0	0	0	0	0	0	0	417.917	0	417.917
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
464	Разил трансферл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K2</b>	<b>МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.468.128</b>	<b>916.303</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.671.128</b>	<b>1.016.303</b>	<b>654.825</b>
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.808</b>	<b>769.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.075.808</b>	<b>769.676</b>	<b>306.132</b>
401	Основни плати и надоместоци	0	0	744.600	542.418	0	0	0	0	0	0	744.600	542.418	202.182
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	331.064	227.114	0	0	0	0	0	0	331.064	227.114	103.950
403	Останати придонеси од плати	0	0	144	144	0	0	0	0	0	0	144	144	0
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>392.320</b>	<b>146.627</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.320</b>	<b>246.627</b>	<b>348.693</b>
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	122.076	41.888	32.000	0	0	0	0	0	154.076	41.888	112.188
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	75.000	25.000	8.000	6.603	0	0	0	0	0	0	83.000	31.603	51.397
426	Други тековни расходи	75.000	75.000	262.244	98.136	21.000	0	0	0	0	0	358.244	173.136	185.108
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
464	Разил трансферл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K4</b>	<b>КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО</b>	<b>3.150.000</b>	<b>3.075.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.761.761</b>	<b>2.047.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.911.761</b>	<b>5.122.661</b>	<b>789.101</b>
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>56.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>56.666</b>	<b>43.335</b>
401	Основни плати и надоместоци	0	0	0	0	0	0	100.000	56.666	0	0	100.000	56.666	43.335
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.225.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.497.194</b>	<b>1.875.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.797.194</b>	<b>3.100.995</b>	<b>696.199</b>
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	425.715	107.460	0	0	425.715	107.460	318.255
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	500.000	415.140	0	0	500.000	415.140	84.860
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	883.000	728.590	0	0	883.000	728.590	154.421
426	Други тековни расходи	1.300.000	1.225.557	0	0	0	0	688.479	624.259	0	0	1.988.479	1.849.816	138.664
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.567</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.014.567</b>	<b>1.965.000</b>	<b>49.567</b>



Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
463	Трансфери до невладини организации	0	0	0	0	0	0	30.794	0	0	0	30.794	0	30.794
464	Разни трансфери	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0	133.773	115.000	0	0	1.983.773	1.965.000	18.773
<b>КА</b>	<b>КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШ ОЦИ)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481	Градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>КА</b>	<b>СПОМЕНИК</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
482	Други градежни објекти	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
<b>L00</b>	<b>СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.643.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.643.636</b>	<b>856.364</b>
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.643.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.643.636</b>	<b>856.364</b>
463	Трансфери до невладини организации	3.500.000	2.643.636	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	2.643.636	856.364
<b>N1</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>800.000</b>	<b>165.222</b>	<b>205.045.503</b>	<b>138.050.577</b>	<b>19.580.000</b>	<b>5.574.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.425.503</b>	<b>143.790.779</b>	<b>81.634.725</b>
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.381.403</b>	<b>120.842.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.381.403</b>	<b>120.842.499</b>	<b>43.538.904</b>
401	Основни плати и надоместоци	0	0	114.905.173	85.440.402	0	0	0	0	0	0	114.905.173	85.440.402	29.464.771
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	49.455.515	35.381.382	0	0	0	0	0	0	49.455.515	35.381.382	14.074.133
403	Останати придонеси од плати	0	0	20.715	20.715	0	0	0	0	0	0	20.715	20.715	0
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.664.100</b>	<b>17.208.078</b>	<b>19.580.000</b>	<b>5.574.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.244.100</b>	<b>22.783.058</b>	<b>37.461.043</b>
420	Патни и дневни расходи	0	0	456.579	456.579	386.000	68.210	0	0	0	0	842.579	524.789	317.790
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	12.233.224	3.781.366	486.000	22.347	0	0	0	0	12.699.224	3.803.713	8.895.512
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	2.009.528	948.850	7.221.250	1.305.402	0	0	0	0	9.230.778	2.255.252	6.975.527
424	Поправки и тековно одржување	0	0	11.218.061	4.675.663	1.718.000	316.360	0	0	0	0	12.936.061	4.992.023	7.944.039
425	Договорни услуги	0	0	14.746.708	7.345.620	9.788.750	3.861.662	0	0	0	0	24.535.458	11.207.282	13.328.176
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>800.000</b>	<b>165.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>165.222</b>	<b>634.778</b>
464	Разни трансфери	800.000	165.222	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	165.222	634.778
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>N2</b>	<b>СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>800.000</b>	<b>135.000</b>	<b>150.245.999</b>	<b>83.320.780</b>	<b>21.938.100</b>	<b>9.491.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.984.099</b>	<b>92.946.819</b>	<b>80.037.281</b>
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.928.269</b>	<b>70.391.926</b>	<b>729.600</b>	<b>147.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.657.869</b>	<b>70.539.129</b>	<b>26.118.730</b>
401	Основни плати и надоместоци	0	0	67.127.967	49.604.368	501.700	97.641	0	0	0	0	67.629.667	49.702.009	17.927.658
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	28.611.289	20.773.174	225.300	49.283	0	0	0	0	28.836.589	20.822.457	8.014.132

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
403	Останати придонеси од плати	0	0	189.003	14.384	2.600	279	0	0	0	0	191.603	14.663	176.940
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.317.740</b>	<b>12.928.854</b>	<b>18.507.250</b>	<b>9.343.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.824.990</b>	<b>22.272.690</b>	<b>50.552.301</b>
420	Патил и дневни расходи	0	0	841.340	174.710	387.500	85.800	0	0	0	0	1.208.840	260.510	948.330
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	14.172.400	4.559.439	1.682.000	95.404	0	0	0	0	15.854.400	4.654.843	11.199.557
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	3.912.137	2.029.688	3.694.500	822.804	0	0	0	0	7.606.637	2.852.492	4.754.146
424	Поправки и тековно одржување	0	0	14.026.073	2.748.350	1.221.500	26.589	0	0	0	0	15.247.573	2.774.939	12.472.635
425	Договорни услуги	0	0	20.859.900	3.219.577	10.858.150	8.154.737	0	0	0	0	31.718.050	11.374.314	20.343.737
426	Други тековни расходи	0	0	505.890	197.091	683.600	158.502	0	0	0	0	1.189.490	355.593	833.897
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>800.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>135.000</b>	<b>665.000</b>
464	Разни трансфери	800.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	135.000	665.000
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.701.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.701.250</b>	<b>0</b>	<b>2.701.250</b>
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	2.701.250	0	0	0	0	0	2.701.250	0	2.701.250
<b>V1</b>	<b>ДЕТСКИ ГРАДИНКИ</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>38.238.697</b>	<b>22.964.784</b>	<b>13.326.000</b>	<b>7.041.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.864.697</b>	<b>30.006.181</b>	<b>21.858.517</b>
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.298.703</b>	<b>19.435.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.298.703</b>	<b>19.435.943</b>	<b>7.862.760</b>
401	Основни плати и надоместоци	0	0	19.680.283	13.811.172	0	0	0	0	0	0	19.680.283	13.811.172	5.869.111
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	0	0	7.614.788	5.621.139	0	0	0	0	0	0	7.614.788	5.621.139	1.993.649
403	Останати придонеси од плати	0	0	3.632	3.632	0	0	0	0	0	0	3.632	3.632	0
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>10.939.994</b>	<b>3.528.841</b>	<b>13.326.000</b>	<b>7.041.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.565.994</b>	<b>10.570.238</b>	<b>13.995.757</b>
420	Патил и дневни расходи	0	0	0	0	72.000	800	0	0	0	0	72.000	800	71.200
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.500.000	297.534	2.140.000	1.152.617	0	0	0	0	5.640.000	1.450.151	4.189.849
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	300.000	0	0	0	9.900.000	5.174.687	0	0	0	0	10.200.000	5.174.687	5.025.314
424	Поправки и тековно одржување	0	0	3.537.626	1.829.112	890.000	682.989	0	0	0	0	4.427.626	2.492.101	1.935.525
425	Договорни услуги	0	0	3.902.368	1.402.195	324.000	50.304	0	0	0	0	4.226.368	1.452.499	2.773.869
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
464	Разни трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V2</b>	<b>ДОМОВИ ЗА СТАРИ</b>	<b>620.000</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>141.500</b>	<b>478.500</b>
<b>46</b>	<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>620.000</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>141.500</b>	<b>478.500</b>
464	Разни трансфери	620.000	141.500	0	0	0	0	0	0	0	0	620.000	141.500	478.500
<b>W0</b>	<b>ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА</b>	<b>7.368.516</b>	<b>3.314.762</b>	<b>8.976.500</b>	<b>6.639.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.345.016</b>	<b>9.954.181</b>	<b>6.390.836</b>
<b>40</b>	<b>ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ</b>	<b>7.368.516</b>	<b>3.314.762</b>	<b>8.976.500</b>	<b>6.639.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.345.016</b>	<b>9.954.181</b>	<b>6.390.836</b>

Програма Потпрограма Кат. Ставка Потставка	О П И С	Буџет		Дотации		Самофинан.актив.		Донации		Кредити		Вкупно		Останува за реализ.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
401	Основни плати и надоместоци	4.532.268	2.252.551	5.995.384	4.452.325	0	0	0	0	0	0	10.527.652	6.704.876	3.822.777
402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	2.819.520	1.061.633	2.979.742	2.185.720	0	0	0	0	0	0	5.799.262	3.247.353	2.551.909
403	Останати придонеси од плати	16.728	578	1.374	1.374	0	0	0	0	0	0	18.102	1.952	16.150
<b>42</b>	<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420	Патни и дневни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Други тековни расходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина: Струмица  
Квартал: 01.07.2009-30.09.2009

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари					0	0
февруари					0	0
март					0	0
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули		3.293.761			0	3.293.761
август	341.173				0	341.173
септември		341.173			0	341.173
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

### Образложение:

Општина Струмица заклучно со 31.07.2009 година има обврски во износ од 3.293.761,00 денари и тоа се обврски до 60 дена и се однесуваат за тековно одржување во износ од 450.931,00 денари, а остатокот се однесува за ставка 482

Заклучно со 31.08.2009 година Општина Струмица има обврски во износ од 341.173,00 денари, и се однесуваат за одржување на ул.осветлување

Заклучно со 30.09.2009 година општина Струмица има обврски во износ од 341.173,00 денари, и тоа обврските од месец 8/2009 не се платени и прејделе во обврски од 30 дена во обврски до 60 дена.

Освен овие обврски во текот на овој месец има доставено ситуација од која произлегуваат обврски во износ од 2.001.335,00 ден. а која се однесува за капитални трошоци и кои достасуваат за наплата наредната година

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	
421	
423	
424	341.173,00
425	
426	
431	
432	
433	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
471	
472	
473	
482	
483	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>341.173,00</b>